

Финансиски план за 2022 година

<i>Структура на приходи за 2022</i>	
Донација од ПОНТ	12.300.000 ден
Приходи од туризам	5.000.000 ден
Приходи од изнајмување	763.844 ден
Распределен дел од акумулирана добивка	4.500.000 ден
Вкупно	22.563.844 ден

<i>Структура на расходи за 2022</i>				
Име на активност	Опис на буџетска ставка	Вкупно	Износ финансиран од ПОНТ	Износ финансиран од ЈУНПГ
Вкупно бруто личен доход за вработени	Бруто личен доход за вработени во четирите одделенија на ЈУНПГ	10.590.571 ден	10.590.571 ден	0 ден
Вкупно износ за регрес за годишен одмор	Вкупно износ за регрес за годишен одмор (К15) за постојано вработени лица	280.010 ден	0 ден	280.010 ден
Услуги на агенција за повремени и привремени вработувања	Ангажирање на потребни сезонски работници (7) и архивар (1), соработник за видови и живеалишта (1), соработник за еколошка едукација (1), општи работници (3)	4.918.832 ден	0 ден	4.918.832 ден
Управен одбор	Средства за надоместок за членови на управен одбор	444.030 ден	444.030 ден	0 ден
Надзорен	Средства за надоместок за членови на надзорен одбор	192.003 ден	192.003 ден	0 ден
Теренски додаток	Средства за теренски додаток на чуварска служба	230.994 ден		230.994 ден
Патни трошоци	Патни трошоци за патувања на вработени во земјата и странство	70.110 ден		70.110 ден
Консултантски услуги	Консултантски услуги потребни за подготовка на Посебен план за заштита и одгледување на шумите	276.750 ден		276.750 ден
Гориво	Гориво потребно за функционирање на установата	600.000 ден	600.000 ден	0 ден

Надворешни сметководствени услуги	Ангажиран надворешен сметководител за потребите на ЈУНПГ	236.004 ден		236.004 ден
Одржување на сметководствен систем	Одржување на системот за сметководство на ЈУНПГ	90.000 ден		90.000 ден
Електрична енергија	Тендер за набавка на ел. Енергија за потребите на ЈУНПГ (Охрид, Стење)	437.450 ден		437.450 ден
Мобилна телефонија	Набавка на услуги за мобилна телефонија за времетраење од две години	180.000 ден		180.000 ден
Одржување возила	Одржување на возилата на ЈУНПГ	338.250 ден		338.250 ден
Општи потрошни материјали	Набавка на храна, пијалоци и средства за хигиена	215.250 ден		215.250 ден
Осигурување	Набавка на услуга за осигурување на објектите на ЈУНПГ	300.000 ден		300.000 ден
Алати и материјали	Набавка на материјали потребни за одржување и обнување на туристичка и друга инфраструктура	330.000 ден		330.000 ден
Ресторантски и хотелски услуги	Репрезентација	135.300 ден		135.300 ден
Надворешен правен застапник	Ангажиран надворешен адвокат за потребите на ЈУНПГ	108.000 ден		108.000 ден
Канцелариски материјали	Набавка на хартија, тонери и др. Канцелариски материјали	200.000 ден		200.000 ден
Храна за елени	Набавка на сточна храна за 65 единки на европски елен	430.500 ден	430.500 ден	
Обезбедување	Услуга за физичко обезбедување на објектите на ЈУНПГ и поставување на мониторинг опрема	210.023 ден		210.023 ден
Фиксна телефонија и интернет	Услуга за обезбедување на пристап до интернет и фиксна телефонија (Охрид и Стење)	184.500 ден		184.500 ден
Печатарски услуги	Услуга за печатење на Посебен план за заштита и одгледување на шумите, промотивен материјал и сл.	130.749 ден		130.749 ден
Проста репродукција	Износ за проста репродукција за техничко дрво	90.000 ден		90.000 ден
Индиректни трошоци	5% од вкупен буџет (водовод, комуналии, нискоградба, службен весник и др.)	1.335.915 ден		1.335.915 ден

Вкупно	22.555.240 ден	12.257.104 ден	10.298.136 ден
--------	----------------	----------------	----------------

Управен одбор на ЈУНП Галичица

Претседател

Наумче Новески